

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014 116/2014 и 180/2014), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-5080/1 од 22.05.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија, застапуван од директорот Лазо Трајков донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија (во натамошниот текст: Центарот), за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита (во натамошниот текст: Законот) и подзаконските акти донесени врз негова основа, да ги преземе следните мерки во роковите и од страна на одговорните лица:

1.Центарот да преземе потребни активности околу исполнување на општите услови за основање на јавна установа за социјална заштита, односно да покрене мерки и активности со цел обезбедување вработување на стручен кадар со образовен профил-педагог и правник согласно член 89 став 1 и член 133 од Законот.

Одговорни лица: Директорот

Рок: постојана задача

2.Центарот во постапката за остварување на правото на социјална парична помош по службена должност да го преиспита донесеното решение број 10-1066 од 12.08.2014 година сметано од 27.06.2014 на подносителот Б.М. да изврши исплата на парични средства сметано од 27.06.2014 година до денот на смртта 24.07.2014 година и да води постапка за враќање на неосновано примени парични средства за месец август, септември и октомври 2014 година, согласно член 45, 189 и член 209 до 213 од Законот.

Одговорни лица: Директорот и стручниот работник

Рок: 30 јуни 2015 година

3.Центарот согласно програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2013 година, во предметот број 10-1496 од 27.05.2013 година на лицето М.Ѓ. да донесе решение за престанок на користење на овој надоместок, согласно член 189 став 2 од Законот.

Одговорни лица: Директорот и стручниот работник

Рок: 10 јуни 2015 година

4. Се задолжува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциските мерки, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги извести инспекторите дали се извршени наредените инспекциски мерки определени за отстранување на констатираните неправилности во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 и 41/2014).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика изврши вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија на ден 21.05.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа, во предметите на корисниците на правото на социјална парична помош, постојана парична помош, право на додаток за мобилност и слепило, право на додаток за глувост и предметите на корисниците од Нарушени односи и насилство во бракот и семејството

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторот состави записник број 16-5080/1 од 22.05.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 22.05.2015 година под број 16-5080/2

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

**Инспектор за социјална заштита
Блага Челева**